

Државната комисија за жалби по јавни набавки во состав: Маја Малахова – претседател, м-р Мишо Василевски – заменик претседател, Елита Шуки – член, Сузана Раваноска – член и Томо Томовски – член, врз основа на член 200 од Законот за јавните набавки постапувајќи по жалбата на жалителот - „БИОТЕК“ ДОО – Скопје, наш број 08-461/1 од 19.07.2018 година изјавена преку полномошник Адвокатско друштво Темис СБ од Скопје, против Одлуката за избор на најповолна понуда бр.0507/333 од 16.07.2018 година, донесена по Огласот за доделување на договор за јавна набавка со отворена постапка бр.09/2018 за набавка на стоки – кеси за земање на крв со отстапување на користење на опрема за преработка на крвта и крвните компоненти на договорниот орган ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија - Скопје, врз основа на член 220 став (2), а во врска со член 221 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.27/2015, бр.78/2015, 192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016, бр.165/2017 и бр.83/2018), на 37^{-та} Седница одржана на ден 01.08.2018 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. СЕ ЗАПИРА постапката по жалбата на жалителот „БИОТЕК“ ДОО – Скопје изјавена преку полномошник Адвокатско друштво Темис СБ од Скопје, против Одлуката за избор на најповолна понуда бр.0507/333 од 16.07.2018 година, донесена по Огласот за доделување на договор за јавна набавка со отворена постапка бр.09/2018 за набавка на стоки – кеси за земање на крв со отстапување на користење на опрема за преработка на крвта и крвните компоненти на договорниот орган ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија - Скопје.

2. Се задолжува договорниот орган на жалителот да му ги надомести трошоците на жалбената постапка во висина од 250,00 денари на име административна такса и надомест за водење на постапка во висина од 12.300,00 денари **во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.**

3. Барањето за исплата на адвокатски трошоци во износ од 49.702,00 денари за состав на жалба, **се одбива како неосновано.**

4. Против овој Заклучок не е дозволена посебна жалба.

Образложение

Договорниот орган ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија - Скопје, спровел постапка по Оглас за доделување на договор за јавна набавка со отворена постапка бр.09/2018 за набавка на стоки – кеси за земање на крв со отстапување на користење на опрема за преработка на крвта и крвните компоненти и донел Одлуката за избор на најповолна понуда бр.0507/333 од 16.07.2018 година, како најповолен понудувач е избран АД „Д-Р ПАНОВСКИ“ Скопје.

Незадоволен од Одлуката за избор на најповолна понуда бр.0507/333 од 16.07.2018 година, жалба до Државната комисија изјави економскиот оператор „БИОТЕК“ ДОО – Скопје во која наведува дека договорниот орган сторил битни повреди при евалуација на понудите.

Во одговорот на жалбата бр.0507/356 од 23.07.2018 година, договорниот орган наведува дека согласно член 221 став 1 од Законот за јавните набавки ја уважил жалбата на жалителот во целост и донел Одлука бр.0507/354 од 23.07.2018 година со која ја ставил вон сила Одлуката за избор на најповолна понуда бр.0507/333 од 16.07.2018 година.

Оттука, Државната комисија разгледувајќи ги доставените писмени докази, како и наводите на двете страни, утврди дека договорниот орган постапил согласно со одредбите од член 221 од Законот за јавните набавки кој предвидува: „1) Ако договорниот орган по приемот на жалбата, најде дека истата е делумно или во целост основана, може постојната одлука да ја стави вон сила, односно да донесе нова одлука, или да ја поништи постапката за доделување на договор за јавна набавка, да го исправи дејствието, да го преземе дејствието што го пропуштил или да спроведе нова постапка за доделување на договор за јавна набавка, со известување на учесниците во постапката на начин пропишан со овој закон, во рок од пет дена од приемот на жалбата. 2) Против новата одлука, дејствие или пропуштање за преземање дејствие, подносителот на жалбата има право на жалба под условите предвидени со овој закон“ и 3) Договорниот орган кој ги користи овластувањата пропишани со овој член, должен е за тоа да ја извести Државната комисија со доставување на новата одлука, односно докази за доставување на истата на жалителот.

Согласно член 228 од Законот за јавни набавки., (2) Државната комисија решава за трошоците на постапката на правна заштита, одредува кој ги сноси трошоците, нивниот износ, на кого и во кој рок мора да се платат. (3) Барањето за надоместок на трошоците на постапката треба да биде во потполност одредено, специфицирано и доставено пред донесување на решението. (7) Во случај на целосно усвојување на жалбата договорниот орган е должен на подносителот на жалбата да му ги надомести оправданите трошоци на постапката.“.

Полномошникот на жалителот во жалбата побара да му се надоместат 49.702,00 денари за состав на жалба. Државната комисија за жалби по јавни набавки постапувајќи согласно член 228 став (2), (3) и (7) од Законот за јавните набавки утврди дека барањето за надомест на адвокатските трошоци за состав на правен лек и состав на полномошно наведено од страна на полномошникот на жалителот е неоправдано, бидејќи истиот не ги докажа оправданите трошоци на постапката и одлучи како во диспозитивот на Решението.

Со оглед на фактот што договорниот орган постапил согласно со член 221 од Законот за јавните набавки, Државната комисија за жалби по јавни набавки донесе заклучок со кој се запира постапката по жалбата на жалителот „БИОТЕК“ ДОО – Скопје.

Бр.08-461/5
01.08.2018 год.
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Маја Малахова

Доставено до:

- Архива;
- ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на РМ, бул. „Мајка Тереза“ бр.17, Скопје
- Адвокатско друштво Темис СБ од Скопје, ул. „Јордан Мијалков“ бр.38А/4, Скопје